



## 1. В О В Е Д (INTRODUCTION)

Што ме наведе да седнам и да ги пишувам овие редови кои се однесуваат лично за мене и за мојата поблиска и подалечна фамилија, јас неможам да го опишам и одгатнам, но, знам дека имаше некоја голема сила која уште како дете, имаше нешто длабоко во мене, да размислувам, да го анализирам и истражувам моето потекло и моите корени од Лешок.

Дрвото на потеклото на стеблото на Мојата фамилија и Род СПИРОСКИ – Онуфриевски-Лалошои-Главинои-Византијци од Лешок е импозантно со својата старост и големина, со стотина гранки и гранчиња кои се издигаат високо кон небото и со корени израснати длабоко во земјата кои цврсто го држат нашето родовско стебло и со милениуми им одолева на искушенијата на природата и воените походи на непријателот.



( фото: Митко Спирски, Панорама на Лешок и Лешочкиот манастир, Ноември, 2005 г. )  
( photo: Mitko Spiroski, Panorama of Lesok and Lesok Monastery, November, 2005 )

Јас од кога знам и паметам за себе, постојано сум сакал да знам повеќе и повеќе за мојата мајка и татко и мојата баба и дедо, прабаба и прадедо за времето и условите во кои живееле.

Секогаш за мене било енигма и загатка и предизвик кога сум ги слушал раскажувањата за моите претци или кога сум ги гледал старите фотографии или старите носии и предмети, а најповеќе ме интересираше раскажувањето за дедо ми



Трпо, кој многу млад умира и Јас како внуче не сум го видел. Многу ме интересираше за животот на баба ми Цвета, како и за мојот прадедо поп Спироски и прабаба попадија Менуша, а подеднакво ме интересираше и за баба ми Султана и дедо ми Тоде од Јанчиште и т. н. и т. н....!

Многу пати ќе слушнев кога постарите луѓе кога разговараа дека ние сме од родот Лалошой, а најповеќе ми раскажуваа татко ми Живко и мајка ми Јорда Спироски, потоа, баба ми Цвета Онуфриевска и стрико ми Слободан и стрина ми Љубица Спироски со кои живеевме заедно во старата куќа која ја изградиле во 1932 година дедо ми Трпо и баба Цвета Онуфриевски.

Дедо Андро Попоски, брат на дедо ми Трпо беше најинтересен и имаше посебен стил, дикција, гестови, повишување на гласот, па, успорување, прекинување на зборување, потоа, со десната рака со патерицата удираше на земја и со прстите од левата рака ја мазнеше косата или ги сукаше мустаците и пак продолжуваше да зборува на моменти со повисок, а на моменти со повисок тон и т. н. Овие ораторства се случуваа на Бучејца пред кооперација- дуќанот на ТП Бистрица од Теарце, на која продавач беше аџо Павле од Слатина. Јас, како сунѓер ги впивав зборувањата на дедо Андро кога зборуваше за дедо ми Трпо и за родот Лалошой.

За разлика од дедо Андро, дедо Гуго Онуфриевски, кој беше поп, исто така беше брат на дедо ми Трпо, тој не седеше на Бучејца како дедо Андро, туку, него сум го слушал на Костоо, кај чешмите или во ливадите во Булино. Тој зборуваше полека, смилено, добро и со осмислени мисли и реченици и тој раскажуваше за Сардисувањето на манастирот, за дедо ми Трпо, прадедо ми Спироски и за родот Лалошой.

Кога одевме да собираме костени со торбичињата и со завјачки поминувавме кај ливадата на дедо Атанас Онуфриевски, брат на пра дедо ми Спироски, во Белимен секогаш подбиравме оскоруши. Скоро секогаш таму беше дедо Атанас. Тој никогаш не не караше што јадеме оскоруши, туку, некогаш со нас зборуваше. Тој беше мирен, тивок, зборуваше полека и беше добар како леб. Дедо Атанас повеќе пати ми зборуваше за Сардисувањето на манастирот, за дедо Спироски и дедо Јасре кога биле во затвор во Скопје, потоа ми зборуваше за дедо Трпо дека бил многу паметен и добар, ми велеше дека јас личам на дедо ми Трпо и т. н.

За мене беше многу интересно и неодгатливо кога ќе го слушнев зборот Лалошой. Зборот Лалошой од прва рака не ми звучеше и не ми асоцираше некое значење, туку повеќе ми претставуваше енигма и мистика за размислување и одгатнување на значењето на самиот поим. Од прва рака мене ми асоцираше дека се работи за фамилија на која луѓето и го дале името Лалошой да ја симболизира пред се нивната главна црта- лошотилок т.е. дека луѓето од оваа фамилија се во најголем дел лоши по некои свои карактерни особини во генерален облик. Се сеќавам кога др-Боро Ципушев, управник на Болницата за ТБЦ во Лешок ќе рече: *“Лешочани се лоши луѓе”* и Јас во оваа мисла и барав некаква аналогија со Лалошой и името на мојот род. Јас многу пати како дете сакав да го откријам и да поврзам што е тоа лошо кај луѓето од мојата фамилија-род, што ги прави да го носат заедничкиот именител на род Лалошой т.е. лоши луѓе. Во најчести случаи кога ќе слушнев да се караат луѓето меѓу себе, а кои се со потекло од нашиот род, како дете ми се потврдуваше дека навистина родот Лалошой заслужува да се нарекува Лалошой, оти имаше и лоши луѓе.



(Фото: Митко Спироски, јуни 2009, Расцветани костените посадени од Јорда и Живко Спироски )  
 (Photo: Mitko Spiroski, June, 2009, The maroons are planted by Jorda and Zivko Spiroski )

Од моите родители и чичко ми, како и од други лица од фамилијата често слушав за неправичните делби на нивите, за тестамент и некакво злато со кила на поп Спиро, но, и на други лица во фамилијата и тоа ми асоцираше дека навистина има лоши луѓе во фамилијата. Но, од контактите и разговорите и делата кои ги имаа луѓето од оваа фамилија и сите нивни хумани и племенити однесувања, ме наведуваа да се посомневам дека не може генерално да се каже дека сите луѓе се лоши, туку, напротив најповеќе од луѓето ги красеа прекрасни особини од комуникациски, хуман, племенит, домаќински, работен и друг однос. Ова ме наведе да се посомневам дека зборот Лалошој од овој род не е по лошите особини на луѓето, туку, дека, родот го носи името по некојси предок Лалош, односно Лалуш, Лазо, Лазе, Лазар, Лале и др. најстариот запаметен предок во усната меморија во мојот род.

И така, почнав да трагам, истражувам, распрашувам, анализирам, документирам со многу факти и податоци за мојата фамилија Спироски и мој род Лалошој и еве веќе со моите 60 години дојдов до многу интересни сознанија, а еден дел од нив ги пишувам во оваа книга.

Инаку, во книгава најповеќе обработувам податоци кои се однесуваат на фамилијата Спироски (втора половина на 19 век до денес 21 век) и родот Лалошој (крајот на 17 век до прва половина на 19 век) од Лешок и лозата на Лалошој од Непроштено, односно на родот Главиној или Глјаној од Лешок ( 16 и 17 век), како што се викал тогаш и на лозата на Глајној од Варвара од 20 и 21 век.



( фото: Митко Спироски, Пролет, ливада под Кале во Лешок, јуни 2006 г.)  
 ( photo: Mitko Spiroski, Spring , a field by Citadel in Lesok, June, 2006)

Во книгата ги обработувам и машките и женските наследници **заклучно со декември 2008 година** и дојдов до 1.645 лица, бидејќи животот е жива материја како времето и водата и постојано носи новини и промени и практично нема крај. Значи, **во книгава се обработени 1.645 лица од родот Лалошои**, во кои во секој од нив тече крв и имаат ген Лалошов, без разлика дали е машки или женски наследник. Во бројката од 1.645 лица не се вклучени лозата Глајнои-Главинои од Варвара, бидејќи, во времето на правењето на табелите, немав сознанија дека родот Глајнои-Главинои од Лешок и лозата Глајнои од Варвара, всушност припаѓаат на истиот род, односно дека нашиот свештенички родот во 15 и 16 век се викал Главинои-Глајнои, а од 18 век почнале да го викаат, покрај Главинои и Лалошои. Но, тоа не станало преку ноќ, туку, постепено, новите колена родот се повеќе и повеќе го викале Лалошои, а се помалку и помалку Главинои-Глајнои, бидејќи бледсела меморијата и се јавуваат нови генерации, а старите изумирале.

Сакам да Ве информирам дека сите 60 Табели и текстот во книгата ми беа обработени и напишани, освен поднасловите 22 и 23, Додатоците 29.2 и 29.3, кои ги пишував во февруари 2009 година. При пишувањето на поднасловите 22. Црквите во Лешок и околните села и свештените лица од фамилијата Спироски и родот Лалошои на 25 февруари 2009 година и при консултирањето на прибраните податоци и консултираните книги, а на основа моите големи дилеми и поставени прашања, кој бил и кои биле претците (татко и дедо на Лалош и како се викал пред тоа родот ( во 16 и 17 век), дојдов до сознанија дека родот пред Лалош, бил исто така свештенички и се викал Главинои односно Глајнои на кој слава му била Пречиста. Секако, дека дотогашните мои сознанија кои ги имав за родот Глајнои од Варвара, дека бил одделен род од родот Лалошои, се изменија и дојдов до нови сознанија дека Глајнои од Варвара е лоза од свештеничкиот род Главинои-Глајнои од Лешок. При ова, би укажал дека Глајнои од Варвара ја слават Пречиста, но, и славата Св, Аранѓел и по



тоа се разликувале од свештеничкиот род Главинои-Глајнои од Лешок, кој повеќе од 5 векови ја слави исклучиво само Пречиста. Но, сакам да укажам дека лозата Глајнои од Варвара не ми е целосно обработен ( имам обработено само 209 лица) и има уште многу потомци, посебно отселени во Русе, Бугарија ( синовите на Јоан(003) и тоа: Ѓоко(13), Нико(14) и Ангелко(15) и многу други во Македонија) и дека ќе мора да уследат уште многу истражувања и нови податоци, за да се докомплетира лозата на родот Глајнои од Варвара и да се доуточни врската со родот Главинои-Глајнои односно Лалошои од Лешок. Едно е сигурно, лозата Глајнои е неколку пати помала од родот Главинои-Лалошои од Лешок и треба да се утврди, кое лице е отидено за домазет во Варвара. Ова секако е многу тешко да се утврди, но, мора да бидеме оптимисти. Како соседни села Главинои-Глајнои со векови имале и денес имаат ниви, бавчи, шума( коштање) и во атарот на Лешок и во атарот на Варвара, што укажува дека родот Главинои-Глајнои со векови бил во атарот на двете соседни села, а нашиот род исто така е многу присатен и во соседните села Непроштено, Слатина, па, би рекол и во Жилче и Ратае.



( фото: Митко Спироски, Цветен поглед на Лешочкиот манастир пролет, Лешок, јуни 2009 г.)  
( photo: Mitko Spiroski, Flower view to Lesok Monastery, spring, Lesok, June,2009)

Во книгата опфатив и неколку други родови, со кои е измешана крвта со мојот род Лалошои и тоа родовите на моите баби и дедовци по мајка ми и татко ми: Котлинци (392) лица од Јанчиште, Петкоји(503) од Непроштено, Глајнои (209) од



Варвара, а по женска линија ги обработувам и родот Циљоој (65) од Лешок, Лешкоој-Попоој од Лешок (156), Дубљаноој од Непроштено, како и вториот свештенички род од Лешок кој го викаме Лешкоој-Попоој од Тетово и Скопје (94).

Во книгата ги опфатив и родовите по мајка и татко и на мојата жена Славица (74) и тоа родот: Ќулавкови од Папрадиште и Пецеви (51) од Подлес.

Мојот род Лалошои е посватен односно крвно и генетски поврзан со споменатите родови, при што, од сите овие родови обработив уште преку 1.500 лица, кои се искажани во посебни табели на крајот од книгава. Уште еднаш да напоменам дека споменатите родови, во кои се и Глајнои од Варвара ми беа веќе обработени, а нови сознанија добив во февруари 2009 година за свештеничкиот род Главинои-Глајнои од Лешок во 16 и 17 век. Ова е ново сознание за свештеничкиот род Главинои-Глајнои од Лешок, дека всушност тоа бил истиот свештенички род Лалошои, кој се викал Главинои-Глајноој пред Лалош и дека нашата фамилија Спирски имала свештеничка традиција и во 14, 15, 16 и 17 век.



(Фото: Митко Спирски, Лешок, 24.12.2005, Мразулци (дронци) до 3 метри, од манастирскиот ресторан)  
(Photo: Mitko Spiroski, Lesok, 24.12. 2005, Icicle (dronci) about 3 measure in metres of the monastic restaurant)

Во книгава се обработени преку 3.100 лица со кои сум крвно поврзан и ако се имаат во предвид и нивните сопруги односно мажи, се добива импозантна бројка од преку 6.000 лица, колку еден помал град, како Крушево, Берово и др.

Книгата има вкупно 1578 страни. Текстот на книгата е во Фолдерот 1. КНИГА (BOOK), на 949 страни во која има 1240 фотографии и 302 скенирани разни документи, прегледи и материјали и како додаток кон текстот на книгата има и 60 Табели на околу 629 страни, кои се во посебен фолдер 2. ТАБЕЛИ (TABLES), во додатокот 29.1, кон книгата. Текстот го пишував во програмот Word и Excel на



Microsoft Ofis-profecional 2003 и потоа го претворив-конвертирав во PDF формат. Сите 60 Табели се работени во Excel програмот, а потоа се претворени во PDF Формат во програмот Adobe Acrobat 7.0 Professional од практични причини, за да може да ги внесам сите податоци во една книга која ќе биде направена во електронска форма, а потоа ја објавам и на Веб сајт.

Се одлучив книгата за почеток да ја издадам во Електронска форма на ЦД Диск, бидејќи полесно и побрзо ќе може да се користи, а планирам книгата и табелите да бидат објавени на Веб сајтот: [www.spiroski.com.mk](http://www.spiroski.com.mk) . Читателите ќе може да се јавуваат на Е-маил: [spiroski@t-home.mk](mailto:spiroski@t-home.mk) , бидејќи, преку 25% од лицата се расселени во странство и ќе може да ги користат податоците. Исто така, планирам да издадам и книга печатена на хартија во поскратена верзија, за да може да ја користат и читателите кои немаат или не знаат да работаат со компјутер.

Користев многу пишани материјали, кои директно или индиректно се однесуваат на мојата фамилија и мојот род (преку 176 извори на документи и книги), потоа многу стари фотографии, кои ми дадоа многу сознанија и податоци, но, најповеќе користев податоци од директни разговори, писмени допишувања, со пораки преку Е-маил, телефонски разговори и сл.

Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на сите лица кои ми дадоа било какви податоци, документи, фотографии, книги за лицата од нашиот род, а Јас знам дека сите тие помогнаа од љубов кон својот род и кон Лешок.



( Фото: Митко Спироски, 2005, Црвени божурика во нивите во Гладница и поглед на Лешок и Шара)  
( Photo: Mitko Spiroski, 2005, Red corn poppy in the fields in Gladnica and look to Lesok and Shara)

Сакам да нагласам дека сите лица со кои стапив во комуникација беа расположени и дадоа податоци за своето потесно семејство, освен, три лица од Теарце и Непроштено, кои беа неверни Тома, скептици односно не веруваа дека



добро е да се напише ваква книга, од кои двајца се плашеа да дадат податоци за семејството, од разбирливи причини, бидејќи комунициравме непосредно после воениот конфликт во 2001 година, кога лицата беа раселени и преплашени за себе и за своите најблиски.

Огромна благодарност за разбирањето и поддршка на мојата сопруга Славица Спирска, која го имаше најголемиот товар на грбот во фамилијата и на работа. Без сопругата Славица оваа книга не ќе се напишеше. Фактички книгата ја пишувавме заедно, Јас и мојата сопруга Славица. Јас на компјутерот, книгите и телефоните, а сопругата Славица во домот и на работа.

Посебна благодарност на искрената поддршка и помош и на мојот син Огнен Спирски со неговото компјутерско и музичко знаење и ќерката Искра Спирска за преводот на англиски, но, и кои многу ме поддржуваа и ми помогнаа да истраам и да ја заокружам оваа книга и кои наоѓаа разбирање и ми даваа поддршка на мојата Љубоф кон фамилијата и родот и кон Лешок, родниот крај (Полог и Шара) и секако најповеќе кон Македонија.

Му благодарам за сугестиите за концептот, лекторирањето и преведувањето на книгава на мојот баџанак Методија Јоновски, кој има веќе солидно знаење и искуство во публикувањето, како и на Анета Србиновска од Скопје, која е со потекло по татко и Цветко од Теарце, за преводот на англиски јазик.

Голема благодарност на Илија Петрушевски од Лешок за многуте сугестии за концептот на книгата и за податоци кои ми ги даде за многу лица од родот Лалошои, но, и за многу податоци за лица од другите родови од Лешок и другите села со кои се посватувал нашиот род. Ако не беше Илија Петрушевски со неговите сугестии и материјали кои ми ги позајми, јас не ќе можев да ископам толку длабоко и да дојдам до сознанија и податоци за мојата фамилија и мој род дури до 14, 15 и 16 век.

Им благодарам на сугестиите, позајмените книги, фотографии, дадените материјали или податоци на почитуваните и добри лица:

Илија Петрушевски, Лешок-Горче Петров, проф. Марков Борис Отуње-Скопје, проф. Трајко Стаматовски Тетово-Скопје, проф. Миодраг Календаровски Хаџи Ристиќ Једоарце-Скопје, проф. Борис Момировски Лешок, Дарко Гавровски од Тетово, проф. Трпко Дамјановски Слатина-Тетово, Академик проф. Катица Ќулавкова Велес-Скопје, Методија Јоновски Претор-Скопје, проф. Радмила Угринова Скаловска Скопје, Миле Серафимовски Варвара, Младен Мисајловски Лешок, Томислав Стојановски-Бомбај, директор на Тетовскиот фолк Фест од Тетово, Граорковски Косто Здружение за културна афирмација на мијациите-КАМ од Галичник, Владимир Кочовски Тетово, Бранимир Светозаревиќ Тетово, поп Стојче Ристовски Лешок, поп Димитрие Крстевски од Глоѓи и поп Мирко Станковски од Теарце, Илија Јастревски Лешок-Риека, Александар Попов Лешок-Софија, Ивица Поповски Лешок, Панда Блажевска Јелошник-Тетово, Клаудија Богоевска Теарце-Јегуновце, Мара Блажевска Јанчиште-Тетово, Томе Крстевски Теарце, Симо Лешков Тетово-Скопје, Гоце Лешковски Тетово, Милица Тулевска Тетово, Цене Атанасовски Непроштено-Тетово, Трпана Апостоловска Јанчиште, Милева Апостоловска Јанчиште, Стојче Апостоловски Јанчиште, Невена Ќулавкова Велес, Јован Србиновски Непроштено-Скопје, Блаже Војновски Непроштено, Миловски Душко, Фото Студио-Јасмина Лешок-Скопје, Спасо Јосифовски Непроштено, писателот Благоја Иванов Скопје со сопругата Олга Непроштено-Скопје, Вукче Зафировски Непроштено, Дракче Коцевски Лешок-Скопје, како и на многу-многу други лица кои дадоа придонес за да содржи што повеќе податоци оваа книга, кои овде не се споменати, но, ги споменувам во одделни текстови во книгата или во Табелите кон книгата.





На колегите Магдалена Георгиевска и Марина Давковска од работа во Тим Консалтинг им изразувам голема благодарност, што ги завршуваат работите во мое отсуство, односно паралелно течеше и работата и пишувањето на книгата, како и на Стојановски Спасе од с. Селце, Струга-Скопје, со кого заедно го обликувавме ова ЦД, како и ЦД-та за другите електронски книги.

Им благодарам на сите лица, што ми дадоа некоја информација, совет или поддршка.



( фото: Митко Спирски, Лешок, мај 2009, Цветот на багремите над Лешочката река )  
( photo: Mitko Spiroski, Lesok, May, 2009, The flower of the locusts-acacias above Lesok's river )

## 1.1 INTRODUCTION (VOVED) - В О В Е Д

What has led me to sit and write these orders, which are related with me and my closer and further family, I can't describe and guess it, but I know of one great energy, it was related with me deeply in my childhood, and I thought, analysed and explored my origin and roots from Lesok.



The tree of my origin, trunk of My family and Kin SPIROSKI –Onufrievski-Lalosoï-Glavinoi-Byzantines from Lesok is imposingly with its age and number, with hundred branches and twigs ,which rise high to the sky and with roots deeply in the land, which hang on strongly our kin’s trunk and millenniums they avoided temptations of the nature and military expedition of enemies.

I always wanted to know, permanently, increasingly of my mother and father and my grandmother and grandfather and my great-grandmother and great-grandfather for their time and conditions of living.



(фото: Митко Спироски, Лешок, април 2009, Р,тење на зелената трева под Кале)  
(photo: Mitko Spiroski, Lesok, April ,2009, Germinating of the green grass by Citadel)

It was always an enigma, a mystery and challenge when I heard the narrations of my ancestors or looked at old photos, costumes and things, but I wanted to know the most things about narrations of my grandfather Trpo, who died very young ,I, as a grandchild, have never seen him. I’m interested in my grandmother Cveta’s life, great-grandfather a priest Spiro and great-grandmother priest’s wife Menusha, grandmother Sultana and grandfather Tode from Jancishte etc.

Many times I heard when elder said each other we are of the kin Laloshoi, I often heard narrations of my father Zivko and mother Jorda Spiroski, then my grandmother Cveta Onufrievska and uncle Slobodan, aunt Ljubica Spiroski. We lived with them in the old house, which was built in 1932 by my grandfather Trpo and grandmother Cveta Onufrievski .

My grandfather Andro Poposki, my grandfather Trpo’s brother was the most enjoyable and he had a special style, articulation, gestures, rise of the voice, reduction and stopping of the speaking, after that he with his right hand and the crutch beat on the ground and with his fingers of the left hand he stroked the hair or twined the moustache and went on to speak with a peculiar and shorter sound etc. These oratories were in Bucejca before co-operation - the store of TP



Bistrica of Tearce, where seller was uncle Pavle from Slatina. I absorbed my grandfather Andro's speaking like a sponge, when he spoke for my grandfather Trpo, and the kin Lalosoi.

In contrast to my grandfather Andro, grandfather Gigo Onufrievski, who was a priest, my grandfather Trpo's brother, he didn't sit in Bucejca like my grandfather Andro, I heard him in Kostoo by the fountains or in the fields Bulino. He spoke slowly, unhurriedly, well and with argumentative opinion and sentences and narrated of Surrounding of monastery, of my grandfather Trpo, great-grandfather Spiro and the kin Lalosoi.

When we went to gather chestnuts with our bags and with woman dress-futa-zavjacki( in Macedonian) crossed out to my grandfather Atanas Onufrievski's field, my great-grandfather Spiro's brother, in Belimen we always selected mountain ash. My grandfather Atanas was often there. He never admonished us for eating mountain ash but he talked with us. He was quiet, inoffensive, he spoke slowly and was good like a bread. My grandfather Atanas many times talked me of Surrounding of monastery, of my grandfather Spiro and grandfather Jastre when they were in prison in Skopje, then he talked me of my grandfather Trpo, who was very smart and good man, that I look like my grandfather Trpo etc.



(Букет направен од Искра Спироска и братучетките Ана, Невена и Милена Јоновски во Карапанџоските ливде во Лешок, Мај, 2009 г.)

(The bouquet is made by Iskra Spiroska and the cousins Ana, Nevena and Milena Jonovski in Karapandza's fields in Lesok, May, 2009)

It was very interestingly and indefinably when I heard the word Lalosoi. The word Lalos didn't sound me and associate me as some importantly at first, but it was an enigma and a mystique of thinking and guess of the meaning of that term. I was thinking that it was family, which was named Lalosoi of the people to symbolize their main features- vileness, in other words that a big part of these people are vile according to some features generally. I remembered when doctor Boro Cipushev, administrator of the Hospital of TBC (in Macedonian) in Leshok said: "Leshok's people are vile people". I looked for in this opinion some analogy with Lalosoi and my kin's name. Many times as a child, I wanted to find and relate what is evil in my family-kin, why they have common name of the kin Lalosoi, in other words vile people. As a child, when I heard the



people to argue each other, and they were of our kin, it confirmed me that the kin Lalosoi deserved the name Lalosoi because it had and vile people.

Of my parents, uncle and other people of the family I often heard about the inequitable allocation of the fields, a testament and some gold (kilos) of the priest Spiro, and about other people of the family and it associated me that there were vile people in the family. But the contacts, communication and actions, which were part of the people of this family and all their humane and kind behaviour, they led me to suspect that all people are vile generally, but most people have amazing characters: communicative, human, kind, household, working and other behaviour. This led me to suspect that the word Lalosoi of this kin wasn't named according to the vile character of the people, that the kin was named according to someone ancestor Lalos, in other words Lalus, Lazo, Laze, Lazar, Lale etc. the eldest memorable ancestor in the oral memory in my kin.

In that way I started searching, exploring, inquiring, analysing, documenting with material and data of my family Spiroski and my kin Lalosoi. I'm about sixty years old and I have many enjoyable realizations, and one part of them is put down in this book.



( фото: Митко Спирски, Цветето Чантиче, во дворот на стрина ми Љубица Спирска од Лешок )  
( photo: Mitko Spiroski, The flower Cantice, in my aunt Ljubica Spiroska's garden –Lesok )

In this book I cover data, which are of my family Spiroski (second half of 19th century to nowadays 21st century) and the kin Lalosoi (end of 17th century to first half of 19th century) from Lesok and the origin of Lalosoi from Neprosteno, in other words of the kin Glavinoi or Glajanoi from Lesok ( 16th and 17th century), that name was at that time and of the origin of Glajnoi from Varvara, 20th and 21st century.

In the book I cover male and female inheritors **including December 2008** and I come to 1.645 people because the life is a live substance like the time and water and it brings news and change and it doesn't end practically. **In the book are covered 1.645 people of the kin Lalosoi**, in everyone of them flows a blood and they have gene Lalosov independently is it male or female



inheritor. In 1.645 people aren't included the origin Glajnoi-Glavinoi from Varvara, because when were done tables, I didn't have realization that the kin Glajnoi-Glavinoi from Lesok and the origin Glajnoi from Varvara belong of the same kin, in other words our priestly kin in 15th and 16th century was named Glavinoi-Glajnoi, and since 18th started naming, except Glavinoi and Lalosoi. But it didn't happened overnight, but gradually, the new generations increasingly called the kin Lalosoi, and decreasingly Glavinoi-Glajnooj, because went out of one's mind and new generations came, and elder died.



(фото: Митко Спирски, Декември 2005, Варвара во окит од снежно бело иње )  
(photo: Mitko Spiroski, December, 2005, Varvara is decorated of snowy cover )

I want to inform you that all 60 Tables and the text in the book were covered and put down, except some subtitles (22 and 23), Additions 29.2 and 29.3, which I was writing in February, 2009. With writing of the subtitles 22. The churches in Lesok and surrounding villages and priestly people of the family Spiroski and the kin Lalosoi on 25 February, 2009, with reasoning of the data and consulting books, and as a fundamental my big dilemmas and questions, who was and who were ancestors (Lalos's father and grandfather how was named the kin before (in 16th and 17th century), I realized that the kin before Lalos was priestly and named Glavinoi in other words Glajnoi whose family feast was Refinement. They realizations, which I had of the kin Glajnoi from Varvara, that it was separated of the kin Lalosoi, I changed them and found new realizations that Glajnoi from Varvara is origin of the priestly kin Glavinoi-Glajnoi from Lesok. I would tell that Glajnoi from Varvara saluted Refinement-Precista, but and family feast St. Arangel (Michaelmas Day) and because of that they were differentiated of the priestly kin Glavinoi-Glajnoi from Lesok, they more than 5 centuries salute only Refinement. I want to mention that the origin Glajnoi from Varvara isn't covered fully. (I have covered only 209 people) and it has more descendants, there are moved of them in Ruse, Bulgaria (Joan's sons (003) such as: Goko(13), Niko(14) and Angelko(15) etc. in Macedonia) and it has to have many explorations and new data for completing of the kin Glajnoi from Varvara and to confirm the relationship with the kin Glavinoi-Glajnoi in other words Lalosoi from Lesok. It is confirmed that the kin Glajnoi is less



than the kin Glavinoi-Lalosoi from Lesok and it has to be confirmed who is as a man who lives with his wife's parents in Varvara. This is hardly to be confirmed, but we should be optimists. As a neighbouring villages Glavinoi-Glajnoi with centuries and nowadays have fields, gardens, forest (kostenje-chestnuts) and in the Lesok's atar and in the Varvara's atar, which indicate that the kin Glavinoi-Glajnoi with centuries was in the atar of two neighbouring villages and our kin is present in the neighbouring villages Neprosteno, Slatina, I think and in Zilce and Ratae.



( фото: Митко Спироски, Лешок, март 2009, Се топи последниот снег на падините од Шара )  
( photo: Mitko Spiroski, Lesok, March, 2009, Melting of the last snow of Shara's mountainsides )

In the book I put down and other kins, which have mixed blood with my kin Lalosoi such as kins of my grandmothers and grandfathers: Kotlinci (392) people from Janciste, Petkoi (503) from Neprosteno, Glajnoi (209) from Varvara, then the kin Ciljooj (65) from Lesok, Leskooj-Popooj from Lesok (156), Dubljanooj from Neprosteno, Leskooj-Popooj from Tetovo and Skopje (94). In the book I put down and the kins according to my wife Slavica's mother and father (74), such as: Kulavkovi from Papradiste and Pecevi (51) from Podles.

My kin Lalosoi is related by marriage in other words it is related bloodily and genetically with these kins and except them I covered and other kins, over 1.500 people, who are put in special tables at the end of this book. I to say again that the mention kins, where were Glajnoi from Varvara I have already covered them, and new data I got in February 2009 of the priestly kin Glavinoi-Glajnoi from Lesok in 16-th and 17-th century. This is a new information of the priestly kin Glavinoi-Glajnoi from Lesok that it was the same priestly kin Lalosoi, which was named Glavinoi before Lalos and that our priestly family Spiroski there was a priestly tradition in 15-th, 16-th and 17-th century.

In this book are covered over 3.100 people, with them I 'm related bloodily and if we count their wives and husbands, we'll have imposing number, over 6.000 people, like a small town such Krusevo, Berovo etc.




( фото: Митко Спирски, април 2002, меден мирис на сливите во Лешок, Долно маало )  
( photo: Mitko Spiroski, April, 2002, honeyed smell of the plums in Lesok, Dolno maalo)

The book there are 1578 pages. The text of the book has about 949 pages, and there are over 1 240 photos and 302 scanning diferents documents, date, review and I have another 60 tables about 629 pages. The text is written in the program Word and Excel of Microsoft Office-professional 2003 and then I converted it in PDF format. All 60 Tables are covered in the program Excel, and then they are converted in PDF Format in the program Adobe Acrobat 7.0 Professional of practical reasons, for entering of all data in one book which will be do in electronic form, and then I will publish it on the web page.

I decided to publish this book in electronic form on CD at first, because we can use it more easily and quickly, I'm going to publish the book and tables on the web page: [www.spiroski.com.mk](http://www.spiroski.com.mk). The readers can connect through E-mail: [spiroski@t-home.mk](mailto:spiroski@t-home.mk), because ,over 25% of the people, are moved abroad and they can use the data. I'm going to publish a book in shorter verzion, for using of readers, who don't have a computer or don't know to use it.

I used many written materials, which directly or indirectly are related with my family and kin (over 176 reservoirs-sources of documents and books), many old photos, which gave me many realizations and data, but the most data I used of direct conversation, correspondence by message through E-mail, calls etc.

In this chance I want to thank to all people, who gave me any data, documents, photos, books of the our kin's people. I know that they helped for love to their kin to Lesok.



( Повик од 21.11.2002, Здружението ЛЕШОК за одржување Собир за избор на Органи на управување )  
( Appeal since 21.11.2002 of the Association LESOK for Assembly for election of Administrative bodies )

I want to inform you that all people with who I communicated were willing and gave data of their closer families, except three people from Tearce and Neprosteno, who were faithless Toma, skeptics, in other words they didn't believe that the writing of such book is well, and two of them were scared to give data of their family, because we communicate after military conflict in 2001, when the people were moved and frightened for themselves and their families.




(Стари македонски куќи во Сетоле, Шар Планина)  
(Old macedonian houses in Setole, Shara)





I have a big thankfulness for the understanding and support of my wife Slavica Spiroska, who had a big encumbrance on the back in the family and at work. Without my wife Slavica this book won't be written. In fact we wrote the book, I and my wife Slavica. I with the computer, books and telephones, and my wife Slavica at home and at work.

A special thankfulness for the faithful support and help of my son Ognen Spiroski with his computers ability and music and my daughter Iskra Spiroska for the translation in English, they supported me and helped me to hold on and finish this book, they had a comprehension and gave me a support for my Love to the Kin ,Lesok, Birthplace and Macedonia.



(Утрински весник, 25.04.2002 год. и Честитки од Здружението ЛЕШОК на Велигден )  
(Morning newspaper, 25.04.2002 and Congratulations of The Association LESOK at Easter )

I thank for the suggestions of the concept, lecturing and the translation in English of this book by my brother-in-law Metodija Jonovski, who has solid knowledge and experience in the publishing and Aneta Srbinovska od Skopje, to originate in Tearce, for the translation in English.

A big thankfulness to Ilija Petrusevski from Lesok for many suggestions and the concept of the book and date which I got of many people of the kin Lalosoi, and many data for people of other kins from Lesok and other villages where were related by marriage our kin. If wasn't Ilija Petrusevski with his suggestions and materials which I borrrwed of him, I won't get realizations and data of my family and kin in 15-th and 16-th century.



( фото: Митко Спироски, Лешок, јуни 2009, Расцветениот костен на Шара )  
( photo: Mitko Spiroski, Lesok, June, 2009, The blooming chestnut, Shara )

I thank for the suggestions, lent books, photos, given materials or data of the respectable people: Ilija Petrusevski, Lesok-Gorce Petrov, teacher Markov Boris Otunje- Skopje, teacher Trajko Stamatovski Tetovo-Skopje, teacher Miodrag Kalendarovski Hadzi Ristik Jedoarce-Skopje, teacher Boris Momirovski Lesok, Darko Gavrovski from Tetovo, teacher Trpko Damjanovski Slatina-Tetovo, Academician teacher Katica Kulavkova Veles-Skopje, Metodija Jonovski Pretor-Skopje, teacher Radmila Ugrinova Skalovska Skopje, Mile Serafimovski Varvara, Mladen Misajlovski Lesok, Tomislav Stojanovski-Bombaj, direktor of the Tetovo's folk Fest from Tetovo, Graorkovski Kosto Association of cultural affirmation of the Mijaks -KAM from Galicnik, Vladimir Kocovski Tetovo, Branimir Svetozarevik Tetovo, priest Stojce Ristovski Lesok, priest Dimitrie Krstevski from Glogi and priest Mirko Stankovski from Tearce, Ilija Jastrevski Lesok-Rieka, Aleksandar Popov Lesok-Sofija, Ivica Popovski Lesok, Panda Blazevska Jeloshnik-Tetovo, Klaudija Bogoevska Tearce-Jegunovce, Mara Blazevska Janciste-Tetovo, Tome Krstevski Tearce, Simo Leskov Tetovo-Skopje, Goce Leskovski Tetovo, Milica Tulevska Tetovo, Cene Atanasovski Neprostenno-Tetovo, Trpana Apostolovska Janciste, Mileva Apostolovska Jancishte, Stojce Apostolovski Janciste, Nevena Kulavkova Veles, Jovan Srbnovski Neproshteno-Skopje, Blaze Vojnovski Neprostenno, Milovski Dusko, Photo Studio-Jasmina Lesok-Skopje, Spaso Josifovski Neprostenno, the writer Blagoja Ivanov Skopje with his wife Olga Neproshteno-Skopje, Vukce Zafirovski Neproshteno, Drakce Kocevski Lesok-Skopje, and many other people who contributed of many data of this book ,which aren't mentioned here, but I mention them in other texts in the book or in the Tables to the book.

For the colleagues Magdalena Georgievska and Marina Davkovska of Team Consulting I express a big thankfulness that they finish obligations when I am absent in other words the work circulated in parallel with writing of the book, I thank for the contribution on the cover of CD desk to Spase Stojanovski v.Selce, Struga-Skopje.

I thank to all people, who gave me some information, advice or support.